

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 105 Год. LXVI

Четврток, 5 август 2010

Цена на овој број е 220 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2002. Уредба за постапката за продажба на акциите и уделите од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал.....	3	2008. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минералната суровина – термоминерална вода на Друштвото за бањски туризам и телесна рехабилитација АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” Дебар на локалитетот с. Бањиште, општина Дебар...	6
2003. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	4	2009. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минералната суровина – подземна вода за пиење/флаширање на ДПТУ “КВАТРО” Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово на локалитетот “Сува Ливада“, општина Куманово.....	7
2004. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Гевгелија, Валандово, Берово, Куманово, Скопје, Свети Николе и Кавадарци.....	4	2010. Одлука за спојување на јавните здравствени установи Универзитетска клиника за трауматологија - Скопје, Универзитетска клиника за ортопедски болести - Скопје, Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување – Скопје и Ургентен центар - Скопје во Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и Ургентен центар - Скопје.....	7
2005. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Украина.....	5		
2006. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Украина.....	5		
2007. Одлука за доделување концесија за експлоатација на минералната суровина – термоминерална вода на Друштвото за бањски туризам и телесна рехабилитација АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” Дебар на локалитетот с. Д. Косоврасти, општина Дебар.....	6		

	Стр.		Стр.
2011.		2028.	
<b>Одлука</b> за давање согласност на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на Корисник на технолошка индустриска развојна зона на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	8	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат за јавен сектор на Република Македонија.....	17
2012.		2029.	
<b>Одлука</b> за давање согласност на Правилата за изменување на Правила за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона „Скопје” - Скопје на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	8	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат за јавен сектор на Република Македонија.....	18
2013.		2030.	
<b>Одлука</b> за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма, со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2010 година.....	9	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија.....	18
2014.		2031.	
<b>Решение</b> за именување координатор и членови на Координативно тело за воспоставување и имплементација на Национален центар за координација на активностите во борбата против организираниот криминал .....	9	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат за територијата на Република Македонија.....	19
2015.		2032.	
<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	9	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат за територијата на Република Македонија.....	19
2016.		2033.	
<b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата.....	11	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	20
2017.		2034.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	12	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	20
2018.		2035.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	12	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	21
2019.		2036.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	13	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи на ниво на приватен сектор од областа на стопанството во Република Македонија.....	21
2020.		2037.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	13	<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	22
2021.		2038.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	14	<b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи.....	22
2022.		2039.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	14	<b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски.....	23
2023.		2040.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	15	<b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	23
2024.		2041.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	15	<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	25
2025.		2042.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	16	<b>Правилник</b> за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.....	25
2026.		2043.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	16	<b>Објава</b> за просечната месечна плата по работник за месец јули 2010 година.....	31
2027.		2044.	
<b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.....	17	<b>Објава</b> за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2010 година.....	32
			1-80

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**2002.**

Врз основа на член 172-а став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09 и 83/10), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

**УРЕДБА**  
**ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ И УДЕЛИТЕ ОД ВКУПНИОТ КАПИТАЛ СТЕКНАТ ПО ОСНОВА НА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ**

**Член 1**

Со оваа уредба се пропишува постапката за продажба на акциите и уделите од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал од страна на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот).

**Член 2**

Продажбата на акциите и уделите се врши врз основа на одлука за продажба на акции и удели донесена од страна на Управниот одбор на Фондот на предлог на Комисијата за акции и удели, а по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

**Член 3**

(1) Акциите и уделите се продаваат по пат на јавна берзанска аукција, согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и Правилата за тргување.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, акциите на Фондот може да се продаваат со акциите на Република Македонија, според условите, начинот, и постапката на продажба на акциите на Република Македонија утврдени со акт на Владата на Република Македонија.

(3) Продажбата на акциите на Фондот издадени од друштва со посебни обврски за известување при која купувачот има намера да стекне учество кое обезбедува над 25% од правата на глас кои произлегуваат од акциите на тоа друштво се врши согласно Закон за преземање на акционерските друштва.

**Член 4**

Пред доставување на предлогот за продажба на акции и удели Комисијата за акции и удели може да побара стручна анализа од независна експертска институција со проекции за движењето на цената на акциите/уделите за наредниот период, во акционерски друштва во кои Фондот располага со капитал во акции и удели со номинална вредност над 400.000 евра во денарска противвредност.

**Член 5**

(1) Продажбата со јавна берзанска аукција се објавува во рок од 15 до 30 дена пред денот определен за јавна берзанска аукција.

(2) Објавата содржи:

- назив и седиште на друштвото;
- основна главнина на друштвото;
- вредност на капиталот што се продава;
- процентуално учество на акциите и уделите на Фондот во главнината на друштвото;
- почетна продажна цена на една акција/удел;
- начин на плаќање;
- точниот датум на одржување на јавната берзанска аукција.

(3) Продажбата на акциите и уделите се објавува во најмалку два дневни весника што излегуваат во Република Македонија.

**Член 6**

(1) Почетна цена на акциите на првата јавна берзанска аукција Комисијата за акции и удели ја утврдува од просекот на официјалната дневна просечна цена на акциите според податоците од Македонската берза во последните шест месеци пред денот на донесувањето на одлуката од членот 2 на оваа уредба. За акциите, односно уделите со кои не се тргувало во последните шест месеци или воопшто не се тргувало, почетната продажна цена не може да биде пониска од номиналната вредност на акцијата, односно уделот.

(2) Почетната продажна цена на акциите, односно уделите при првата јавна берзанска аукција не може да биде пониска од номиналната вредност на акцијата, односно уделите.

(3) Акциите, односно уделите ќе се продаваат по утврдената почетна продажна цена на најмалку пет последователни сесии на Берзата.

(4) Доколку по одржувањето на јавната берзанска аукција останат непродадени акции, односно удели Комисијата за акции и удели може да предложи намалување на почетната продажна цена на поединечна акција, односно удел најмногу до 50 %.

(5) Продажбата на акциите, односно уделите по дополнително намалена цена од став (4) од овој член се објавува во рок од седум до 15 дена пред денот определен за јавна берзанска аукција.

**Член 7**

(1) Продажбата на акциите се врши според моделот „се или ништо“ при што акциите се продаваат во пакет преку една трансакција или според моделот „на парче“ преку повеќе трансакции.

**Член 8**

(3) Плаќањето на продадените акции, односно удели се врши во готово во денари.

**Член 9**

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4271/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски, с.р.**

2003.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07. 2010 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

##### Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- земјиште со вкупна површина од 898.532 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 1074, 7078, 7136, 7898/2, 7953/1, 7979/2, 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7998, 7999, 8001, 8002/1, 8003 и 8005, Катастарска општина Струмица, евидентирани во Имотен лист бр.5694,

- пасиште со вкупна површина од 62.459 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 285 и 286/1, Катастарска општина Романовце, евидентирано во Имотен лист бр. 407,

- пасиште со вкупна површина од 207.934 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 43, Катастарска општина Трапчин дол, евидентирано во Имотен лист бр. 386,

- земјиште со вкупна површина од 13.424 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 348/2, 349/2 и 387, Катастарска општина Длапкин дол, евидентирано во Имотен лист бр. 126,

- земјиште со површина од 19.299 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 1540/3 Катастарска општина Големо Коњари 1, евидентирано во Имотен лист бр.485,

- земјиште со вкупна површина од 21.685 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 16517/1 и 16517/2, Катастарска општина Кочани, евидентирано во Имотен лист бр. 2651,

- земјиште со површина од 584.213 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 1983, Катастарска општина Љуботен, евидентирано во Имотен лист бр.318,

-земјиште со вкупна површина од 31.482 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 1786, 1787, 1788/1, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1, 1801/1, 1802/3, 1803, 1804/1, 1805/1, 1806/1 и 1807/1, Катастарска општина Кисела Вода 2, евидентирано во Имотен лист бр.41163,

- земјиште со вкупна површина од 2.620 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 16961, 16961/1 и 16961/2, Катастарска општина Велес, евидентирано во Имотен лист бр.25504,

- земјиште со површина од 25.697 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 10645/1 и 10646, Катастарска општина Охрид, евидентирано во Поседовен лист бр.10618,

- земјиште - градежни парцели, со вкупна површина од 21.294 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 3003/2 и 3003/4, Катастарска општина Штип 3, евидентирано во Имотен лист бр. 99925 и

- земјиште со вкупна површина од 754 м<sup>2</sup>, лоцирано на Катастарска парцела бр. 181, Катастарска општина Кичево, евидентирано во Имотен лист бр.365.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4063/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски, с.р.**

2004.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОРИСТЕЊЕ ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ ГЕВГЕЛИЈА, ВАЛАНДОВО, БЕРОВО, КУМАНОВО, СКОПЈЕ, СВЕТИ НИКОЛЕ И КАВАДАРЦИ

1. Со давањето на дивечот на концесија во ловиштата во Република Македонија на концесионер - правно лице се обезбедуваат услови за: одгледување и заштита на дивечот; одржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностопански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.

2. Основна цел на давањето на дивечот на концесија е планско одгледување, заштита и користење на дивечот во ловиштата.

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.125/09) и тоа:

<b>Во реон Гевгелија:</b>	<b>Во реон Валандово:</b>
ловиште бр.1 "Милисин"	ловиште бр.3 "Честово"
<b>Во реон Берово:</b>	<b>Во реон Куманово:</b>
ловиште бр. 4 "Сараево"	ловиште бр. 2 "Думановце"
ловиште бр. 2 "Ратевска река"	<b>Во реон Скопје:</b>
ловиште бр. 5 "Мачево"	ловиште бр. 1 "Кадина Река"
ловиште бр. 6 "Чифлик"	
<b>Во реон Кавадарци:</b>	<b>Во реон Свети Николе:</b>
1. Ловиште бр. 1 "Шешково"	1. Ловиште бр. 1 "Стањевци"
2. Ловиште бр. 2 "Куманичево"	2. Ловиште бр. 2 "Сопот"
3. Ловиште бр. 3 "Лукар"	3. Ловиште бр. 3 "Орел"
4. Ловиште бр. 4 "Мрежичко"	4. Ловиште бр. 4 "Мечкуевци"
5. Ловиште бр. 5 "Рожден"	5. Ловиште бр. 5 "Ерцелија"
6. Ловиште бр. 6 "Дреново"	6. Ловиште бр. 6 "Богословец"
7. Ловиште бр. 7 "Росоман"	7. Ловиште бр. 7 "Кишино"
8. Ловиште бр. 8 "Марена"	8. Ловиште бр. 8 "Џумајлија"
9. Ловиште бр. 9 "Ваташа"	
10. Ловиште бр. 10 "Кошани"	
11. Ловиште бр. 11 "Чемерско"	

4. Основен услов за доделување на концесијата е должината на концесијскиот период и тоа: ситниот дивеч за време од 10 години, а крупниот дивеч за време од 20 години.

Дивечот во ловиштата на концесија може да се даде на домашно и странско правно лице кое ги исполнува условите предвидени со Законот за ловството и Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

Странските правни лица имаат право да учествуваат на јавниот конкурс доколку имаат регистрирано подружница во Република Македонија, согласно Законот за трговски друштва.

Концесионер на дивеч во ловиште може да биде правно лице кое ги исполнува следните услови:

- 1) Да е регистрирано за вршење дејност ловство;
- 2) Да има материјално-технички можности за вршење на дејноста ловство;
- 3) Да понуди програма за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето;
- 4) Да има вработено најмалку едно стручно лице со завршено високо или средно образование од шумарска струка со положен испит по предметот ловство.
- 5) Да обезбеди банкарска гаранција во висина на предвидениот надомест за концесија утврден во посебната ловностопанска основа за соодветното ловиште.

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија се врши по пат на јавен конкурс. Јавниот конкурс трае 30 дена од денот на распишувањето.

6. За концесија на дивечот во соодветното ловиште концесионерот плаќа годишен надоместок. Надоместокот се утврдува во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот согласно со посебната ловностопанска основа за соодветното ловиште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сметка на Буџетот на Република Македонија.

7. Постапката за доделување на концесија ќе ја подготви, организира и спроведе Комисија за спроведување на постапка за давање на дивечот на концесија формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Комисијата ќе ја подготви тендерската документација за оваа постапка во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

8. Надоместокот за издавање на тендерската документација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4082/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2005.**

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА УКРАИНА

Член 1

Со оваа одлука еднострано времено се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјани на Република Украина во период од 1.08. до 26.08.2010 година за лицата кои не се опфатени во членовите 5, 6, 7 и 8 од Договорот меѓу Владата на Сојузот на Советските Социјалистички Републики и Сојузниот Извршен Совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за меѓусебни патувања на граѓаните, кој е преземен по пат на сукцесија и се применува во односите меѓу Република Македонија и Република Украина.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4118/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2006.**

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА УКРАИНА

Член 1

Со оваа одлука еднострано времено се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјани на Република Украина во период од 27.08. до 15.10.2010 година за лицата кои не се опфатени во членот 8 од Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на Министерите на Украина за услови на взаемни патувања на граѓаните.

## Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4118/2  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## 2007.

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТЕЛЕСНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” ДЕБАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ С. Д. КОСОВРАСТИ, ОПШТИНА ДЕБАР**

1. На Друштвото за бањски туризам и телесна рехабилитација АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” Дебар се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот с. Д. Косоврасти, општина Дебар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со праволинии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	7.465.216,00	4.598.924,00
T-2	7.465.163,00	4.598.754,00
T-3	7.465.100,00	4.598.891,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,008$  км<sup>2</sup>.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/10).

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на концесиските надоместоци ќе се определат во Договорот за концесија за експлоатација.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4226/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

## 2008.

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.07.2010 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА БАЊСКИ ТУРИЗАМ И ТЕЛЕСНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” ДЕБАР НА ЛОКАЛИТЕТОТ С.БАЊИШТЕ, ОПШТИНА ДЕБАР**

1. На Друштвото за бањски туризам и телесна рехабилитација АД “ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА” Дебар се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот с.Бањиште, општина Дебар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со праволинии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.461.262,00	4.601.955,00
T-2	7.461.608,00	4.601.993,00
T-3	7.461.247,00	4.601.586,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,06$  км<sup>2</sup>.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/10).

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на концесиските надоместоци ќе се определат во Договорот за концесија за експлоатација.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4227/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2009.**

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ДПТУ “КВАТРО” АНА И ДРУГИ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СУВА ЛИВАДА“, ОПШТИНА КУМАНОВО**

1. На ДПТУ “КВАТРО” Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово се доделува концесија за експлоатација на минералната сировина – подземна вода за пиење / флаширање на локалитетот “Сува Ливада“, општина Куманово, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со праволинии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.558.111,00	4.665.647,00
T-2	7.558.091,00	4.665.707,00
T-3	7.558.096,00	4.665.710,00
T-4	7.558.105,00	4.665.708,00
T-5	7.558.115,00	4.665.702,00
T-6	7.558.123,00	4.665.682,00
T-7	7.558.126,00	4.665.677,00
T-8	7.558.133,00	4.665.669,00
T-9	7.558.133,00	4.665.665,00
T-10	7.558.130,00	4.665.655,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,001$  км<sup>2</sup>.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години.

4. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/10).

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на концесиските надоместоци ќе се определат во Договорот за концесија за експлоатација.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-4228/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**2010.**

Врз основа на член 91 став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ – СКОПЈЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ ВО ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука јавните здравствени установи Универзитетска клиника за трауматологија - Скопје, Универзитетска клиника за ортопедски болести - Скопје, Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување - Скопје и Ургентен центар - Скопје, сите со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ бр.17 се спојуваат во Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ бр.17, согласно Законот за здравствената заштита и Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.11/92, 25/96, 48/02, 30/05, 62/06, 113/08 и 94/10).

Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје е правен следбеник на јавните здравствени установи од ставот 1 на овој член.

**Член 2**

Дејноста на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје е: спроведување на специјалистичко-консултативна и болничка дејност од областа на трауматологијата, ортопедските болести, анестезијата, реанимацијата и интензивното лекување на критични болни; изведување образовна дејност; усовршување на здравствените работници; научно-истражувачка дејност и други дејности од соодветните области на медицината согласно прописите од областа на здравствената заштита; како и лекување на ургентни случаи од делокруг на интернистичката и хируршката дејност.

**Член 3**

За вршител на должноста директор на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје се именува д-р Реџеп Селџмани.

**Член 4**

Уписот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

**Член 5**

Со уписот во Централниот регистар на Република Македонија, Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје, ги презема вработените, просторот, средствата и опремата, како и документацијата и архивата од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 на оваа одлука.

**Член 6**

Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје продолжува да ги води постапките пред надлежните судови и други органи и постапките за јавни набавки започнати до денот на влегување во сила на оваа одлука од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 на оваа одлука.

**Член 7**

Побарувањата и долговите и другите права и обврски направени до денот на влегување во сила на оваа одлука од јавните здравствени установи од членот 1 став 1 на оваа одлука продолжува да ги побарува и да ги намирава Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.

**Член 8**

Изборот на членовите на органот на управувањето на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Именувањето на директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

**Член 9**

Статутот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на именувањето на членовите на органот на управување.

До донесувањето на статутот и општите акти на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје, ќе се применуваат статутите и општите акти на јавните здравствени установи од членот 1 став 1 на оваа одлука.

**Член 10**

Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје, средствата за работа ќе ги обезбедува од Фондот за здравственото осигурување на Македонија согласно Законот за здравственото осигурување, како и од сопствени приходи.

**Член 11**

Со денот на уписот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно ле-

кување и ургентен центар - Скопје во Централниот регистар на Република Македонија, престануваат јавните здравствени установи од членот 1 став 1 на оваа одлука.

**Член 12**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4511/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2011.**

Врз основа на член 12 став 2 алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ**  
**ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА**  
**КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА**  
**РАЗВОЈНА ЗОНА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-**  
**НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на Корисник на технолошка индустриска развојна зона на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 02-910/8 од 16.07.2010 година, донесен од Управниот одбор на оваа дирекција, на седницата, одржана на 16.07.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4356/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2012.**

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА**  
**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА**  
**КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА-**  
**ТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ НА ДИ-**  
**РЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ**  
**РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Правилата за изменување на Правила за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона „Скопје“ - Скопје на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 02-910/10 од 16.07.2010 година, донесени од Управниот одбор на оваа дирекција, на седницата, одржана на 16.07.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4356/2  
31 јули 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.



**2013.**

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08 и 139/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА, СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма, со Финансиски план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2010 година бр.01-909/1 од 16.07.2010, година донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 16.07.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4242/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**2014.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2010 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ИМЕНУВАЊЕ КООРДИНАТОР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ ВО БОРБАТА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ****Член 1**

За координатор на Координативното тело за воспоставување и имплементација на Национален центар за координација на активностите во борбата против организираниот криминал се именува Митко Чавков претставник од Министерството за внатрешни работи.

**Член 2**

За членови на Координативното тело за воспоставување и имплементација на Национален центар за координација на активностите во борбата против организираниот криминал се именуваат:

- Драгољуб Цакиќ – член, претставник од Јавното обвинителство на Република Македонија;
- Марјан Тасевски – член, претставник од Министерство за финансии- Царинската управа;
- Маја Пижевска – Василевска - член, претставник од Министерство за финансии - Управата за финансиска полиција;

- Виолета Сејзова – член, претставник од Министерство за финансии- Управата за јавни приходи и
- Владимир Атанасовски – член, претставник од Министерство за финансии- Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризмот.

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-4019/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА****2015.**

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр.140/2008), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО****Член 1**

Во Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија” број 16/2010 и 62/2010), во членот 25 во став (1) зборовите „Во период од шест месеци од денот на влегување во сила на овој правилник“ се заменуваат со зборовите „До 30 септември 2010 година“, а зборовите „Прилог IX“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVII“.

Во ставот (3), зборовите „Прилог XI“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVII“.

Во ставот (4), зборовите „Прилог XII“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVII“.

Во ставот (5), зборовите „Прилог XIII“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVII“.

Во ставот (6), зборовите „Прилог XIV“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVIII“.

Во ставот (7), зборовите „Прилог XV“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVIII“.

Во ставот (8), зборовите „Прилог XVI“ се заменуваат со зборовите „Прилог XVIII“.

Прилог XVII и Прилог XVIII се составен дел на овој правилник.

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-6049/3  
5 август 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Фатмир Бесими**, с.р.

## Прилог XVII

**Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ  
за половни возила од категориите M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>, M<sub>3</sub>, N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub> и N<sub>3</sub>**

1	2	3	4
ТСВ техничка спецификац ија	Содржина на техничката спецификација	ЕСЕ Правилник	ЕЕС Директива (основна) барана
ТСВ 141	За мерките кои треба да се преземат за емисијата на издувни гасови и цврсти честички од дизел моторите кои се користат во возилата, и емисијата на издувни гасови од моторот со палење со искра, кои како гориво употребуваат природен гас или течен нафтен гас и се користат во возилата	R - 49/02 A	(88/77); 91/542 A
ТСВ 102	За мерките против загадувањето на воздухот со емисијата од моторните возила	R - 83/02	(70/220); 91/441

## Прилог XVIII

**Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ  
за половни возила од категориите O<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> и O<sub>4</sub>**

1	2	3	4
ТСВ техничка спецификација	Содржина на техничката спецификација	ЕСЕ Правилник	ЕЕС Директива (основна) барана
ТСВ 109	За кочење на моторните и приклучните возила	R - 13/06	(71/320); 71/320
ТСВ 120	За вградување на светлосните и светлосно сигналните уреди на моторните и приклучните возила	R - 48/00	(76/756); 76/756

**2016.**

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67, став (2) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија” бр.140/2008), министерот за економија донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА**

## Член 1

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата („Службен весник на Република Македонија” број 16/2010), во

членот 8 зборовите „Во периодот од шест месеци од денот на влегување во сила на овој правилник“ се заменуваат со зборовите „До 30 септември 2010 година“.

## Член 2

Прилог 6 се заменува со нов Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

## Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”

Бр. 25-6050/2  
5 август 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Фатмир Бесими, с.р.**

**Прилог 6**

Листа на техничките спецификации (ТСВ), еквивалентните со нив правилници на ЕЦЕ за половни возила од категорија М<sub>1</sub>

1	2	3	4
ТСВ	Содржина на техничката спецификација	ЕЦЕ Правилник	ЕЕС Директива (основна) барана
ТСВ 102	За мерките против загадувањето на воздухот со емисијата од моторните возила	R- 83/02	(70/220); 91/441
ТСВ 141	За мерките кои треба да се преземат за емисијата на издувни гасови и цврсти честички од дизел моторите кои се користат во возилата, и емисијата на издувни гасови од моторот со палење со искра, кои како гориво употребуваат природен гас или течен нафтен гас и се користат во возилата	R - 49/02	(88/77); 91/542 А

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА**

**2017.**

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА  
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  
ОДДЕЛ**

1. Се утврдува репрезентативност на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија (скратен назив СОНК ), на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на образование, наука и култура заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

**О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**

Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија, со седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 72г -Скопје, на ден 10.05.2010 година под бр. 08-3537/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на образование, наука и култура бр.08-3537/2 од 21.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија изнесува 27.727 членови, односно во синдикатот членуваат 79,95 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во јавен сектор во областа на образование, наука и култура.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-3537/3 од 08.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
**Цељал Бајрами, с.р.**

**2018.**

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА  
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  
ОДДЕЛ**

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на одбраната и безбедноста (скратен назив СОБ ), на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на одбраната заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

**О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**

Синдикат на одбраната и безбедноста, со седиште на ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, на ден 17.05.2010 година под бр. 08-3731/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на одбраната бр.08-3731/2 од 11.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Синдикат на одбраната и безбедноста изнесува 2.544 членови, односно во синдикатот членуваат 29,88 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во јавниот сектор во областа на одбраната.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-3731/3 од 08.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

#### 2019.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија (скратен назив “СГИП,”) на ниво на гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа на градежништво и производство на производи од други неметални минерали заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија, со седиште на Ул., 12-Ударна бригада“ бр.2а, Скопје, на ден 18.03.2010 година под бр 08-2298/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа на градежништво и производство на производи од други неметални минерали заради, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-2298/2 од 14.07.2010 година.

Бројот на вработените согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.4.9.09 (628) "Вработени и нето плати во Република Македонија во 2008 година" во приватниот сектор во областа на градежништвото изнесува 21.738 вработени и производство на производи

од други неметални минерали изнесува 2.848 односно вкупно вработени во овие дејности во приватниот сектор изнесува 24.586 вработени.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија изнесува 6.820 членови, односно 27,73 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во приватниот сектор во областа на градежништво и производство на производи од други неметални минерали.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2298/3 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

#### 2020.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија, на ниво на гранка односно оддел во приватниот сектор во областа на снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Самостоен синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија, со седиште на ул.,12-Ударна Бригада “ бб, Скопје, на ден 18.03.2010 година под бр. 08-2311/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 09.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка односно оддел во приватниот сектор во областа на снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода бр.08-2311/2 од 09.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат чланарина во Самостоен синдикат на работниците од енергетика и стопанството на Македонија изнесува 2.605 членови, односно 42,72 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во приватниот сектор во областа на снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2311/3 од 08.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

**2021.**

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА  
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  
ОДДЕЛ**

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија (Скратен назив „СУТКОЗ“), на ниво на гранка, односно оддел во јавниот сектор во областа на собирање, пречистување и дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности и други услужни дејности заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија, со седиште на ул. „12-Ударна Бригада“ бр.2, Скопје, на ден 17.03.2010 година под бр. 08-2310/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошни-

от текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во јавниот сектор во областа на собирање, пречистување и дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности и други услужни дејности, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-2310/2 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат чланарина во Синдикат на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија изнесува 6.866 членови, односно 85,80 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во јавниот сектор во областа на собирање, пречистување и дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности и други услужни дејности.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2310/3 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

**2022.**

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА  
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО  
ОДДЕЛ**

1. Се утврдува репрезентативност на Коалиција на независни синдикати на Македонија – Охрид (скратен назив КНСМ), на ниво на гранка, односно оддел во областа на производство на електрични машини и апарати, неспособнати на друго место заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

## О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Коалиција на независни синдикати на Македонија – Охрид, со седиште на с.Косел –Охрид – П.факс 118, на ден 18.03.2010 година под бр. 08-16795/2 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка односно оддел во областа на производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место бр. 08-16795/3 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Коалиција на независни синдикати на Македонија – Охрид изнесува 1.358 вработени членови, односно во синдикатот членуваат 48,17 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во областа на производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-16795/4 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

**2023.**

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА**  
**СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО**  
**ОДДЕЛ**

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од финансиските организации на Македонија (скратен назив “СФОМ,”) на ниво на гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа на финансиско посредување заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

## О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Синдикат на работниците од финансиските организации на Македонија, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 182 А-33, Скопје под 08-4658/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел. Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа на областа финансиско посредување, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел бр. 08-4658/3 од 14.07.2010 година.

Бројот на вработените согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.4.9.09 (628) "Вработени и нето плати во Република Македонија во 2008 година" во приватниот сектор во областа финансиско посредување изнесува 6.088 вработени

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Синдикат на работниците од финансиските организации на Македонија изнесува 4.138 членови, односно 67,96 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во приватниот сектор во областа на областа на финансиско посредување.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-4658/4 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

**2024.**

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА**  
**СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО**  
**ОДДЕЛ**

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат за транспорт и врски (скратен назив „СТВ“), на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на сообраќај, складирање и врски заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Синдикат за транспорт и врски, со седиште на ул. „Кузман Јосифовски - Питу“ бр.19/5 лок.57, Скопје, на ден 13.05.2010 година под бр. 08-3667/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на сообраќај, складирање и врски бр.08-3667/4 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Синдикат за транспорт и врски изнесува 3.833 членови, односно во синдикатот членуваат 85,96 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во јавниот сектор во областа на сообраќај, складирање и врски.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-3667/5 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Целџаљ Бајрами, с.р.

2025.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Синдикат на работниците во Стамбено-деловните и Комуналните организации (Скратен назив „ССКО“), на ниво на гранка, односно оддел во јавниот сектор во областа на собирање, пречистување и дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Синдикат на работниците во Стамбено-деловните и Комуналните организации, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр.138, Скопје, на ден 25.05.2010 година под бр. 08-3856/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во јавниот сектор во областа на собирање, пречистување и дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-3856/2 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Синдикат на работниците во Стамбено-деловните и Комуналните организации 2.404 членови, односно 30.03 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во јавниот сектор во областа на собирање, пречистување и дистрибуција на вода, отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-3856/3 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Целџаљ Бајрами, с.р.

2026.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија, на ниво на гранка односно оддел во јавниот сектор во областа на снаб-



дување со електрична енергија, гас и вода заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Самостоен синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија, со седиште на ул. „Новачки паг“ бб, Битола, на ден 12.05.2010 година под бр.08-3620/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 11.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка односно оддел во јавниот сектор во областа на снабдување со електрична енергија, гас и вода бр.08-3620/2 од 11.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Самостоен синдикат на работниците од енергетика, рударство и индустрија на Република Македонија изнесува 4.706 членови, односно 60,45 % од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во јавниот сектор во областа на снабдување со електрична енергија, гас и вода.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-3620/3 од 08.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2027.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од Агро индустрискиот комплекс на Република на Македонија, на ниво на гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа на земјоделство, производство на прехранбени производи и пијалоци и производство на тутунски производи заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Синдикат на работниците од Агро индустрискиот комплекс на Република на Македонија, со седиште на ул.12-Ударна Бригада “ бр.2, Скопје, на ден 17.03.2010 година под бр. 08-2269/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа на земјоделство, производство на прехранбени производи и пијалоци и производство на тутунски производи, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-2269/2 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Синдикат на работниците од Агро индустрискиот комплекс на Република на Македонија изнесува 7.758 членови, односно 33,83 %, од вкупниот број на вработени во приватниот сектор во гранката односно одделот во областа на земјоделство, производство на прехранбени производи и пијалоци и производство на тутунски производи.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2269/3 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2028.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ ЗА ЈАВЕН СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува репрезентативност на Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (скратен назив КСС), за јавен сектор на Република Македонија, заради учество во колективно договарање на јавен сектор.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (скратен назив КСС) со седиште на ул. „Никола Карев“ бб, Скопје, на ден 31.05.2010 година под бр.08-3993/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат за јавен сектор на Република Македонија.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (2) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на синдикат за јавен сектор на Република Македонија бр.08-3993/5 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина на 7 здружени синдикати во Конфедерација на слободни синдикати на Македонија изнесува 43.391, односно во синдикатот членуваат 30 % од вкупниот број на вработени во јавен сектор на Република Македонија .

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-3993/6 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2029.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ ЗА ЈАВЕН СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува репрезентативност на Сојуз на синдикатите на Македонија (скратен назив ССМ), за јавен сектор на Република Македонија заради учество во колективно договарање на јавен сектор.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Сојуз на синдикатите на Македонија (скратен назив ССМ), со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр.2а-Скопје, на ден 19.03.2010 година под бр.08-2351/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност ( во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат за јавен сектор на Република Македонија.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (2) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на синдикат за територијата на Република Македонија бр.08-2351/5 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина на 7 здружени синдикати во Сојуз на синдикатите на Македонија изнесува 33.778, односно во синдикатот членуваат 23,34% од вкупниот број на вработени во јавен сектор во Република Македонија .

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2351/6 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2030.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) за територијата на Република Македонија, заради учество во трипартитни тела за социјално партнерство и трипартитни делегации на социјалните партнери.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија”).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски " бр. 13-Скопје, на ден 16.03.2010 година под бр. 08-2226/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 10.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став (1) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија бр.08-2226/2 од 22.06.2010 година.

Вкупниот број на членови на работодавачите членки на здружението -Организацијата на работодавачи на Македонија изнесува 68.401, односно во здружението членуваат 23,57 % од вкупниот број вработени во приватниот сектор на Република Македонија .

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-2226/3 од 22.06.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2031.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува репрезентативност на Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (скратен назив КСС), за територијата на Република Македонија, заради учество во трипартитни тела за социјално партнерство и трипартитни делегации на социјалните партнери.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија”).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Конфедерација на слободни синдикати на Македонија (скратен назив КСС) со седиште на ул. „Никола Карев“ бб, Скопје, на ден 31.05.2010 година под бр.08-3993/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат за територијата на Република Македонија.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 21.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (1) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на синдикат за територијата на Република Македонија бр.08-3993/2 од 21.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат чланарина на 8 здружени синдикати во Конфедерација на слободни синдикати на Македонија изнесува 43.727, односно во синдикатот членуваат 10,05 % од вкупниот број на вработени во Република Македонија .

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-3993/3 од 21.06.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2032.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува репрезентативност на Сојуз на синдикатите на Македонија (скратен назив ССМ), за територијата на Република Македонија, заради учество во трипартитни тела за социјално партнерство и трипартитни делегации на социјалните партнери.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Сојуз на синдикатите на Македонија (скратен назив ССМ), со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр.2а-Скопје, на ден 19.03.2010 година под бр. 08-2351/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност ( во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат за територијата на Република Македонија.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 21.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (1) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на синдикат за територијата на Република Македонија бр.08-2351/3 од 21.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина на 16 здружени синдикати во Сојуз на синдикатите на Македонија изнесува 75.997, односно во синдикатот членуваат 17,47 % од вкупниот број на вработени во Република Македонија .

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2351/4 од 21.06.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
**Џељал Бајрами, с.р.**

#### 2033.

Врз основа на член 36 и член 213-г став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09), министерот за труд и социјална политика, на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Македонски полициски синдикат (скратен назив МПС) , на ниво на гранка, односно оддел, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

На ден 15.03.2010 год. под бр.08-2169/1 Македонски полициски синдикат, со седиште на ул. „12 Ударна Бригада“ бр. 2а, Скопје, до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи и тоа:

- решение за пререгистрација во регистрот на синдикати кој се води во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-15652/2 од 21.12.2009 год

- решение од уписот во Централниот регистар на Република Македонија, деловоден број 301201000102-88 од 12.03.2010 година

- список на членови на синдикатот кои плаќаат членарина заверен од страна на овластениот претставник на синдикатот и работодавачот,

- пристапници на членовите кои плаќаат членарина и

- список на склучени колективни договори.

Комисијата на седница одржана на ден 06.05.2010 год., по разгледување на барањето и приложените докази кон барањето, утврди дека Македонски полициски синдикат ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност, согласно член 34 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи и утврди предлог за утврдување на репрезентативност врз основа на кој е донесено ова решение.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2169/3 од 06.05.2010 год.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
**Џељал Бајрами, с.р.**

#### 2034.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на ниво на гранка односно

оддел во јавен сектор во областа на здравството и социјална заштита заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, со седиште на ул. „Ударна бригада“ бр.2а - Скопје, на ден 16.03.2010 година под бр.08-2235/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 09.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка односно оддел во јавен сектор во областа на здравството и социјална заштита бр.08-2235/2 од 09.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат чланарина во Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија изнесува 11.709, односно 43,5 % членови, од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во јавниот сектор во областа на здравство и социјална заштита.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-2235/3 од 08.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2035.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република на Македонија, на ниво на гранка, односно оддел во приватниот сектор во областа

на производството на кожа и предмети од кожа, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република на Македонија, со седиште на ул. „12-Ударна Бригада“ бр. 2, Скопје, на ден 17.03.2010 година под бр. 08-2259/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 10.06.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во областа на производството на кожа и предмети од кожа, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-2259/2 од 10.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина во Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република на Македонија изнесува 1.456 членови, односно 31,34 %, од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во областа на производството на кожа и предмети од кожа.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2259/3 од 08.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

2036.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА РАБОТОДАВАЧИ НА НИВО НА ПРИВАТЕН СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се утврдува репрезентативност на Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ) на ниво на приватен сектор од областа на сто-

панството во Република Македонија заради учество во колективно договарање на ниво на приватен сектор од областа на стопанството.

2. Репрезентативноста на здружението на работодавачи се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Организацијата на работодавачи на Македонија (скратен назив ОРМ), со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр.13-Скопје, на ден 16.03.2010 година под бр.08-2226/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија), поднесе барање за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за приватен сектор од областа на стопанството на Република Македонија.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 14.07.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 213 став (2) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на здружение на работодавачи за територијата на Република Македонија бр. 08-2226/4 од 14.07.2010 година.

Вкупниот број на членови на работодавачите членки на здружението -Организацијата на работодавачи на Македонија изнесува 68.401, односно во здружението членуваат 23,57 % од вкупниот број вработени во приватниот сектор на Република Македонија .

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2226/5 од 15.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

#### 2037.

Врз основа на член 213-г став (2) од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10 и 52/10), министерот за труд и социјална политика на предлог на Комисијата за утврдување на репрезентативност, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на Република на Македонија, на ниво на

гранка, односно оддел во областа на одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни дејности, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Синдикат на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на Република на Македонија, со седиште на ул. „12-Ударна Бригада“ бр. 2а, Скопје, на ден 17.03.2010 година под бр. 08-2270/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 15.04.2010 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел во областа на одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни дејности, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.08-2270/2 од 09.06.2010 година.

Вкупниот број на членови кои плаќаат членарина на Синдикат на работниците од шумарството, дрвната индустрија и енергетика на Република на Македонија изнесува 1,968 членови, односно 73,54 %, од вкупниот број на вработени во гранката односно одделот во областа на одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни дејности.

Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр.08-2270/3 од 08.07.2010 година.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе жалба до Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

#### ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 2038.

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата оджана на ден 21.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010 и 81/2010), во членот 2, во табелата, кај редниот број 259, шифра на ДСГ G45B - „Друга гастроскопија за полесни дигестивни болести, истиот ден“, во колоната 4 бројот „4.946“ се заменува со бројот „3.500“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 10434/5  
21 јули 2010 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Елена Трпковска, с.р.**

**2039.**

Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010“), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 21.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита - амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010 и 92/2010), во членот 2 кај општите пакети на здравствени услуги се додаваат следните пакети на завршени епизоди на лекување:

Шифра	Назив на пакетот	Референтна цена
АСК13	Прв животни-згрижувачки пакет	1.100
АСК14	Проширен животни-згрижувачки пакет	1.850
АСК15	Проширен специјалистички пакет со контрола и повеќекратна апликација на медикаментозна терапија надест (5) пати	1.500

Кај здравствените услуги од интерната медицина се додаваат следните пакети на завршени епизоди на лекување:

Шифра	Назив на здравствена услуга	Референтна цена
АИМ29	Биопсија на коскена срцевина	5.500
АИМ30	Пункција на стернум	3.300
АИМ31	Гасни анализи	550

Кај пакетот АИМ17 - „Бронхоскопија“, во колоната 3, бројот „780“ се заменува со бројот „2.500“.

Кај пакетот АИМ20 - „Гастроскопија“, во колоната 3, бројот „820“ се заменува со бројот „3.500“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 10434/6  
21 јули 2010 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Елена Трпковска, с.р.**

**2040.**

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010“), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 21.07.2010 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010 и 63/2010), се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот G04CB01 – „Finasteride\*\* филм обложени таблети“, во колоната 5, заштитеното име „TECTUM“ се заменува со заштитеното име „FINASTERID“

Кај АТС кодот G04CB01 – „Finasteride\*\* филм обложени таблети“, во колоната 5, заштитеното име „ТЕСТУМ“ се заменува со заштитеното име „FINASTERID“

Кај АТС кодот J01CA04 – „Amoxicillin \*\* Капсули 250mg“, се додава следната табела:

				MOXILEN капсули 16 x 250mg	MEDOCHEMIE	16	35,00
--	--	--	--	----------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот J01CA04 – „Amoxicillin \*\* Капсули 500mg“, се додава следната табела:

				MOXILEN капсули 16 x 500mg	MEDOCHEMIE	16	42,00
--	--	--	--	----------------------------	------------	----	-------

Кај АТС кодот J05AB04 – „Ribavirin \*\* СРФ СРЈ“, се додава следната табела:

				COPEGUS филм.обл.табл. 168 x 200mg	ROCHE	168	43.848,00
--	--	--	--	------------------------------------	-------	-----	-----------

Кај АТС кодот M01AB05 – „Diclofenac Таблети/Обложени таблети/Капсули/Филм обложени таблети 50mg“, се додава следната табела:

				DIFEN RAPID обл.табл. 10 x 50mg	BOSNALIJEK	10	8,00
--	--	--	--	---------------------------------	------------	----	------

Кај АТС кодот M05BA04 – „Alendronic acid\*\* Таблети 70mg“, се додава следната табела:

				ALEDOX табл.4 x 70mg	BELUPO	4	501,00
--	--	--	--	----------------------	--------	---	--------

Кај АТС кодот N02BE01 – „Paracetamol Сируп 120mg/ 5ml“, се додава следната табела:

				PARACETAMOL sir. 120mg/5ml (100ml)	BOSNALIJEK	1	28,00
--	--	--	--	------------------------------------	------------	---	-------

Кај АТС кодот N03AX11 – „Tорipamate Таблети 100mg“, се додава следната табела:

				TIRAMAT табл.20 x 100mg	BELUPO	20	587,00
--	--	--	--	-------------------------	--------	----	--------

Кај АТС кодот N03AX11 – „Tорipamate Таблети 25mg“, се додава следната табела:

				TIRAMAT табл.30x 25mg	BELUPO	30	306,00
--	--	--	--	-----------------------	--------	----	--------

Кај АТС кодот N03AX11 – „Tорipamate Таблети 50 mg“, се додава следната табела:

				TIRAMAT табл.30x 50mg	BELUPO	30	510,00
--	--	--	--	-----------------------	--------	----	--------



Кај АТС кодот А07ЕС02– „Mesalazine\*\* Таблети 400mg“, се брише заштитеното име „ASACOL табл. 100 x 400mg“.

Кај АТС кодот А07ЕС02– „Mesalazine\*\* Таблети 800mg“, се брише заштитеното име „ASACOL табл. 50 x 800mg“.

Кај АТС кодот С09АА02– „Enalapril Таблети 5mg“, се брише заштитеното име „ENALAPRIL LEK табл. 20 x 5mg“.

Кај АТС кодот D07AC01 – „Betamethasone Крема 0,5mg/g“, се брише заштитеното име „KUTERID Крема 0,5mg/g (20g)“.

Кај АТС кодот G02AB01 – „Methylegometrine Раствор 0,25mg/ml“, се брише заштитеното име „ERGOTYL раствор 0,25mg/ml (15ml)“.

Кај АТС кодот M01AE03 – „Ketoprofen Таблети/Капсули/Филм обложени таблети 150mg“, се брише заштитеното име „KETONAL DUO капс. 30 x 150mg“.

Кај АТС кодот N05AX08 – „Risperidone Филм обложени таблети 1mg“, се брише заштитеното име „RISPOLUX филм обл.табл.20 x 1mg“.

Кај АТС кодот N05AX08 – „Risperidone Филм обложени таблети 3mg“, се брише заштитеното име „RISPOLUX филм обл.табл.20 x 3mg“.

Кај АТС кодот N05AX08 – „Risperidone Филм обложени таблети 4mg“, се брише заштитеното име „RISPOLUX филм обл.табл.20 x 4mg“.

Кај АТС кодот N05BA08 – „Bromazepam Таблети 6mg“, се брише заштитеното име „ЛЕКОТАМ табл. 20 x 6mg“.

Кај АТС кодот N06AB06 – „Sertraline Таблети/Филм обложени таблети 100mg“, се брише заштитеното име „SERTIVA филм обл.табл. 28 x 100mg“.

Кај АТС кодот R03BA02 – „Budesonide Аеросол 200mcg/doza“, се брише заштитеното име „TAFEN NOVOLIZER Аеросол 200mcg/doza (200dozi)“.

Кај АТС кодот R03DA05– „Aminophylline Таблети/Филм обложени таблети 350mg“, се брише заштитеното име „AMINOPHYLLIN табл. 20 x 350mg“.

Кај АТС кодот S03AA30– „Vacitracin+Neomycin Мас за око (250IU+3500IU)/g“, се брише заштитеното име „BIVACIN Мас за око (250IU+3500IU)/g (3,5g)“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 01.08.2010 година.

Бр. 02 - 9823/8  
21 јули 2010 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Елена Трпковска, с.р.**

#### 2041.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21.07.2010 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 128/2008, 164/2008, 7/2009, 22/2009, 73/2009, 116/2009, 139/2009, 140/2009, 9/2010, 13/2010, 44/2010 и 81/2010), насловот по членот 58 „Остарување на право на биомедицинско потпомогнато оплодување“ и членовите 58-а и 58-б, се бришат.

#### Член 2

Во членот 75 став 2 зборовите „еден месец“ се заменуваат со зборовите „два месеци“.

#### Член 3

Во Образецот на барање бр.-5 (надоместок на лекови), во точката 2. „За лекови од болничката листа“, во алинејата 1, зборовите во заградата „потребна е препорака од болнички или клинички конзилиум“ се бришат, а во алинејата 2 се брише зборот „соодветна“.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 9823/7  
21 јули 2010 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Елена Трпковска, с.р.**

#### 2042.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 54 и 71 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“, број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 21.07.2010 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К

#### ЗА ОВЛАСТУВАЊА И НАЧИН НА РАБОТА НА КОНТРОЛАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Општи одредби

#### Член 1

Со овој правилник согласно одредбите на Законот за здравствено осигурување се утврдуваат овластувањата и начинот на работа на овластеното лице за контрола од Фондот за здравствено осигурување за вршење контрола на:

- работата на здравствените установи и другите правни лица кои испорачуваат ортопедски и други помагала и лекови, кои имаат склучено договор со Фондот;

- остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица;

- спроведување на меѓународните договори кои се однесуваат на здравственото осигурување;

- контрола на давателите на здравствени услуги за законско и наменско користење на финансиските средства добиени од страна на ФЗОМ ;

- плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување;

- наплата на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите;

- медицинската документација поврзана со укажаните здравствени услуги;

- работата на подрачните служби;

- работата на лекарските комисии на Фондот и

- други контроли за исполнување на правата и обврските кои произложуваат од склучените договори.

Со овој правилник се утврдуваат овластувањата на овластеното лице за контрола за спроведување на контролата, како и образецот на службената легитимација.

### Субјекти кои се предмет на контрола

#### Член 2

Субјекти кои се предмет на контролата се:

- здравствени установи;

- правни лица кои испорачуваат ортопедски и други помагала;

- правни лица како обврзници за уплата на приносот за задолжително здравствено осигурување;

- подрачни служби на Фондот;

- лекарски комисии во состав на Подрачните служби на Фондот и

- други правни лица кои имаат склучено договор со Фондот.

Според нивоата на здравствена заштита субјектите од став 1, алинеја 1 се:

- здравствени установи од примарна здравствена заштита (општа медицина, педијатрија, училишна медицина, гинекологија, медицина на труд, стоматологија и аптеки);

- здравствени установи од специјалистичко - консултативна здравствена заштита;

- здравствени установи од болничка здравствена заштита.

#### Член 3

Субјектот е должен во работното време, а по потреба и надвор од работното време на овластеното лице за контрола да му овозможи увид и контрола во документацијата, лековите, медицинските помагала и друго, согласно договорните и законските одредби.

### Овластено лице за контрола

#### Член 4

Контролата ја врши овластено лице за контрола, вработено во Централната или во Подрачната служба на Фондот или лице експерт ангажирано од страна на Фондот.

При вршењето на контрола, овластеното лице за контрола е должно да се легитимира со службена легитимација.

Образецот, формата и содржината на легитимацијата се составен дел на овој Правилник.

Овластеното лице за контрола во својата работа е самостојно, во рамките на пропишаното овластување, должно е да постапува совесно и непристрасно во вршењето на својата работа за што одговара пред Директорот на Фондот.

Овластеното лице за контрола е лично одговорно за својата работа и е должно да ги чува како професионална и деловна тајна податоците кои се однесуваат на медицинска и немедицинска документација.

Во зависност од обемот на контролата, истата ја спроведуваат најмалку две овластени лица за контрола.

### Видови на контрола

#### Член 5

Фондот спроведува вонтеренска и теренска контрола.

Вонтеренската контрола се врши во Централната и/или Подрачните служби на Фондот.

Теренската контрола се врши во просториите на субјектот на контрола и при нејзиното спроведување овластеното лице за контрола има право да врши непосреден увид во работењето на субјектот на контрола.

#### Член 6

Контролата се спроведува како редовна и вонредна.

Редовната контрола се врши според годишни, однесно месечни планови во кои се планираат контролите во Подрачните служби и/или Централната служба на Фондот.

Вонредната контрола се врши:

- по налог на Директорот на Фондот;

- по налог на Директор на Сектор контрола и Директор на Сектор фармација, а врз основа на барање на Директор на Сектор на Фондот, раководител на подрачна служба или врз основа на писмено барање на договорните страни, на работодавач, на осигурено лице и други надлежни институции.

Вонредната контрола може да се врши и како мобилна и дежурна контрола по укажувања, сознанија и информации за неправилности во работењето на здравствената установа и по претставка од осигурени лица. Мобилната и дежурната контрола може да се вршат во и надвор од здравствената установа.

Во налогот е одреден субјектот на контрола, времето, местото на вршење на контрола и извршителите на контролата.

### Предмет на теренската контрола

#### Член 7

Контролата се врши во просториите на субјектот кој е предмет на контрола.

Предмет на контрола кај субјектот е:

- примена на законските и подзаконските акти во врска со обезбедување и извршување на договорените здравствени услуги на осигурените лица и други договорни обврски;

- спроведување на одредбите од договорот со други правни лица;
- остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица;
- пресметување и наплатување на партиципацијата за извршени здравствени услуги;
- почитување на законските прописи од страна на обврзниците за плаќање на придонесот за здравствено осигурување;
- веродостојноста на податоците кои здравствените установи и други правни субјекти како договорни страни, ги доставуваат во Фондот;
- индикатори за остварување на целите низ резултатите од извршената работа;
- медицинската документација поврзана со укажаните здравствени услуги која се однесува на работењето на здравствената установа согласно договорот со Фондот;
- договорен вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица;
- постапката за извршени рефундации во прв степен за трошоци за пружени здравствени услуги, за лекови, медицински потрошен и вграден материјал, ортопедски и други помагала, како и за лекување во странство;
- постапување на здравствените установи или правните лица во согласност со меѓународните договори во делот на здравствената заштита и здравствено осигурување;
- пресметките и фактурите за обезбедените здравствени услуги на осигурените лица;
- наменско и економично користење на средствата добиени од страна на ФЗОМ за договорениот вид и обем на здравствени услуги;
- почитување и спроведување на законските и подзаконските акти во работата на Подрачните служби;
- почитување и спроведување на законските и подзаконските акти во работата на Лекарските комисии во Фондот и
- спроведување на други одредби од договорот со Фондот.

### **Предмет на вонтеренската контрола**

#### **Член 8**

Вонтеренската контрола се врши во Фондот врз основа на редовна анализа на:

- доставените финансиски и други извештаи од страна на здравствените установи;
- подготвените анализи и извештаи од страна на подрачните служби и секторите на Фондот;
- податоците добиени од DRG (ДСГ) груперот и други податоци добиени од ИТ системот на Фондот;
- добиените извештаи од Државниот завод за ревизија, Министерство за здравство, Министерство за финансии и останати институции и
- други релевантни податоци и документи за здравствениот систем.

### **Постапка на контрола**

#### **Член 9**

Постапката за вршење на контрола по правило се состои од подготовка, вршење на контролата, донесување на констатации и изготвување записник, извештај или известување.

Подготовка на контролата опфаќа постапки за обезбедување и анализа на податоците и документацијата кои се потребни за извршување на контролата.

Контролата се врши без најава со непосреден увид во работата на субјектот кој е предмет на контрола согласно договорните и законски одредби, со увид во документацијата, лековите, медицинските помагала и друго, како и тимот на давателот на здравствени услуги.

Констатациите се завршен дел на контролата и се составен дел на записникот, извештајот или известувањето.

Начинот на спроведување на контролата се утврдува со Упатства за секој вид на контрола дефинирани во член 1 поединечно, одобрени од Директорот на Фондот.

#### **Член 10**

Контролата се врши за периодот од тековната година, а по потреба може да опфати и претходен временски период во согласност со налогот за контролата.

### **Дефиниран репрезентативен примерок при извршување на редовна, теренска контрола**

#### **Член 11**

Редовна, теренска контрола во примарна здравствена заштита за:

1. Договорните одредби во примарната здравствена заштита се контролираат најмалку 10 случаи избрани по случаен избор.

2. Остварување на активности за исполнување на определени цели кај избраниот лекар се врши на репрезентативен примерок најмалку 10% од планираната цел за секоја цел поединечно. Начинот на пресметката и исплатата на реализираните цели е дефиниран со посебно Упатство.

3. За остварувањето на активности за исполнување на обврската за обезбедување на осигурениците со лекови на рецепт се врши контрола по случаен избор на репрезентативен примерок. Начинот на контролата во здравствените установи - аптеки е дефиниран со посебно Упатство.

Редовна, теренска контрола во специјалистичко - консултативна здравствена заштита за:

1. Договорните одредби во специјалистичко - консултативна здравствена заштита се контролираат најмалку 10 случаи избрани по случаен избор.

2. Договорениот вид и обем на здравствени услуги се контролираат најмалку 10% од извршените услуги по случаен избор.

3. Лабораториски ( биохемиски, микробиолошки, патохистолошки и др. ) услуги се контролираат најмалку 10 случаи од извршените лабораториски услуги.

4. Биомедицинско потпомогнато оплодување контрола се врши најмалку 10% од извршените услуги по случаен избор.

Редовна, теренска контрола во болничка здравствена заштита за:

1. Договорениот вид и обем на специјалистичко - консултативни здравствени услуги во болничка здравствена заштита се контролираат најмногу 10 % од извршените здравствени услуги.

2. Договорни одредби се контролираат најмалку 10 случаи избрани по случаен избор

3. ДСГ контрола:

- За ЈЗУ со број на кодирани пациенти по ДСГ до 200 месечно (просек од последните 3 месеци) ќе се контролираат 20 истории на болест.

- За ЈЗУ со број на кодирани пациенти по ДСГ над 200 месечно (просек од последните 3 месеци) ќе се контролираат 10% од просекот на истории на болест.

4. Кардиохируршки здравствени услуги се врши контрола најмалку 10% од извршените услуги по случаен избор.

Контролираниот број односно процент на случаи на репрезентативен примерок при контролата, се смета дека контролата е извршена во целост.

Упатствата од овој Правилник детално го разработуваат начинот на контрола на репрезентативниот примерок, како и исклучоците кога од објективни причини нема да може да се исконтролираат во целост репрезентативните примероци утврдени со овој член.

#### Член 12

При вонредната контрола примерокот за контрола се дефинира во зависност од барањето кое е предметот за контрола.

### Записник/Извештај

#### Член 13

Записникот/извештајот го изготвува овластеното лице за контрола кое ја извршило контролата.

Формата и содржината на Записникот и Извештајот од извршената контрола ќе бидат дефинирани во Упатства за секој вид на контрола поединечно.

Записникот го потпишува овластеното лице за контрола кое ја извршило контролата и претставник на субјектот, кој бил присутен при вршењето на контролата.

Во записникот кој се состои од повеќе страници, овластеното лице за контрола и претставникот на субјектот ставаат свој потпис на секоја страница.

Записникот се потпишува и се заверува со печат на субјектот на контрола, потпис и факсимил на лекарот, односно потпис на претставникот на субјектот.

Во случаите кога во записникот од извршената контрола се констатирани повреди за кои е предвидена мерка писмена опомена, овластеното лице за контрола ја задолжува здравствената установа во предвиден рок да ги отстрани неправилностите.

По рокот предвиден во договорот се врши повторна контрола, во делот на приговорот и се изготвува нов записник.

Записниците од двете извршени контроли се доставуваат до централната служба на Фондот.

Во случаите, дефинирани во Упатствата од овој Правилник, кога не се изготвува записник во текот на контрола, овластеното лице за контрола најдоцна до 15 дена по извршената контрола изготвува извештај, кој се доставува до субјектот на контролата.

На барање на овластеното лице за контрола, субјектот на контролата треба да обезбеди примероци - копии од контролираната документација, како прилог на записникот/извештајот.

Копиите од контролираната документација на крајот на годината за која важи договорот, Фондот има обврска да ја поништи комисијски.

### Приговор на записникот/извештајот

#### Член 14

Субјектот на контрола може да поднесе приговор на записникот/извештајот за извршената контрола, во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот/извештајот, односно 5 дена од денот на приемот на записникот од извршена мобилна и дежурна контрола преку Подрачната до Централната служба на Фондот.

Записникот/извештајот во кој се констатирани неправилности, а за кој не е доставен приговор од страна на субјектот во утврдениот рок, станува конечен и се доставува до Комисијата за оценување на услови за изрекување на договорни казни на Фондот.

Доколку субјектот достави приговор, овластеното лице за контрола кое ја извршило контролата ги доставува до Сектор контрола на Фондот за понатамошно постапување записникот од контролата и приговорот заедно со комплетната документација.

По добиениот приговор, Сектор контрола го разгледува и утврдува дали истиот е оправдан, навремен и потпишан од овластеното лице на субјектот.

Доколку приговорот е неоправдан, ненавремен и не е потпишан од овластеното лице на субјектот, Сектор контрола писмено го известува субјектот за неоснованоста на поднесениот приговор.

Во случај кога Сектор контрола при проверка на севкупната документација констатира дека приговорот треба да се прифати и нема потреба од спроведување на дополнителна контрола, за истото ќе достави известување во рок од 15 дена до субјектот, за што ја информира и подрачната служба на Фондот.

Доколку Сектор контрола процени дека има потреба од дополнителна контрола на субјектот по основ на приговорот, истата се реализира во најкраток можен рок.

Во случај кога со извршената повторна контрола се потврдат неправилностите констатирани во претходната контрола, се изготвува конечен извештај во рок од 15 дена, по кој субјектот нема право на приговор.

### Доставување на конечниот извештај до Комисијата за договорни казни

#### Член 15

Записникот, приговорот, известувањето или конечниот извештај, односно севкупната документација (во случаите кога се констатирани неправилности), Сектор контрола, Сектор фармација, Сектор за финансии или Подрачната служба ги доставува до Комисијата за оценување на услови за изрекување на договорни казни на Фондот.

**Член 16**

По завршување на постапката на контрола, примерок од записникот односно конечниот извештај може да се достави на понатамошно постапување до други овластени сектори на ФЗОМ и надлежни институции кои вршат контрола на законитоста на работата на субјектот и контрола на стручната работа, заради запознавање или преземање на мерки кои се во нивна надлежност.

**Работа на Комисијата за оценување на услови за изрекување на договорна казна****Член 17**

Комисијата за оценување на услови за изрекување на договорна казна се формира со решение на директорот на Фондот.

Комисијата е составена од 6 члена вработени во Фондот (претседател, секретар и четворица членови) и 5 надворешни члена номинирани од надлежните комори.

Надворешните членови се вклучени во работата на Комисијата по потреба, во зависност од содржината на записниците и извештаите кои се предмет на разгледување.

Комисијата ги разгледува доставените записници и извештаи за извршена контрола во здравствените установи од Секторот за контрола, Секторот за фармација и Сектор за финансии во Фондот, како и контролата извршена во подрачните служби на Фондот.

Комисијата работи континуирано по утврдена динамика зависно од видот и бројот на доставените записници и извештаи.

Комисијата ја утврдува фактичката состојба како и сторените повреди на договорните одредби од страна на здравствената установа и оценува дали постојат услови за изрекување на договорна казна или еднострано раскинување на договорот со субјектот.

За сите разгледани записници и извештаи Комисијата за оценување на услови за изрекување на договорна казна составува записник.

Секретарот на комисијата еднаш месечно изготвува преглед на изречени договорни казни и еднострано раскинати договори и истите ги доставува до Директорот на Фондот.

На субјектот на кој е изречена договорна казна или еднострано раскинување на договорот им се доставува известување потпишано од претседателот на комисијата. По добивањето на известувањето од Комисијата субјектот може да поднесе приговор во рок од 15 дена до Директорот на Фондот.

Доколку субјектот не поднесе приговор за изречената казна или едностраното раскинување на договорот во предвидениот рок, известувањето станува конечно и по истото се постапува.

Доколку субјектот во предвидениот рок поднесе приговор по основ на известувањето од Комисијата, Директорот на Фондот го разгледува истиот и доставува известување по кое субјектот нема право на приговор.

Комисијата за своето работење добива надоместок утврден со решение од Директорот на Фондот.

**Евиденција од спроведените контроли и изречените мерки****Член 18**

За спроведените контроли и изречените мерки се води евиденција во Подрачните служби и во Централната служба на Фондот.

За извршените контроли овластеното лице за контрола односно раководителот на Подрачната служба изготвува месечен и квартален извештај кој го доставува до раководителите на одделенијата во Секторот за контрола, Сектор фармација и Сектор Финансии.

Врз основа на месечните и кварталните извештаи раководителите на одделенијата во Сектор контрола, Сектор фармација и Сектор финансии изготвуваат годишен извештај за спроведени редовни и вонредни контроли кој го доставуваат до директорот на Сектор контрола и директорот на Сектор фармација.

**Службена легитимација на овластени лица за контрола****Член 19**

Заради докажување на идентитетот на овластеното лице за контрола на Фондот и овластувањето за извршување на контролата во согласност со одредбите на овој Правилник на овластеното лице за контрола на Фондот му се издава посебна легитимација - овластување.

Содржината и обликот на легитимацијата од став 1 на овој член е составен дел на овој Правилник.

За издадената легитимација се води евиденција во Централната служба на Фондот.

Овластеното лице за контрола на Фондот кое ја изгубило легитимацијата или на друг начин останало без неа, должно е веднаш да го извести непосредниот раководител.

Овластеното лице за контрола на кое му престанува работниот однос или е распоредено на друго работно место, должно е веднаш да ја врати легитимацијата, а најдоцна во рок од 3 дена од денот на престанокот на работниот однос, односно од денот на распоредувањето на друго работно место.

**Член 20**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02 - 10434/8  
21 јули 2010 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
Елена Трпковска, с.р.

## Прилог 1

Страна 1

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА**

Фотографија 35x30      Овластено лице за контрола инспектор/контрорлор  
Име \_\_\_\_\_  
Презиме \_\_\_\_\_  
Број на легитимација \_\_\_\_\_

Своерачен потпис

\_\_\_\_\_

МП

Директор

Директор

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

страна 2

Носителот на оваа легитимација во рамките на своите овластувања утврдени со Законот за здравствено осигурување и Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија врши контрола на изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала со кои има склучено договор во однос на примена на општите акти на Фондот, исполнување на обврските од договорот со Фондот, договорниот вид и обем на здравствени услуги, медицинската документација поврзана со укажаните здравствени услуги, примена на медицината базирана на докази и примена на критериумите за оцената за привремена спреченост за работа како и непосреден увид во работењето на договорениот субјект од правен и финансиски аспект.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  
ПОЛИТИКА**

2043.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

**ОБЈАВУВА**

Просечната месечна плата по работник за месец јули 2010 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел.	Назив на одделот	Износ
01.	Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности	9.849
02.	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности	13.932
05.	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	8.772
10.	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	17.582
13.	Вадење на руди на метал	18.024
14.	Вадење на други руди и камен	15.557
15.	Производство на прехранбени производи и пијалоци	12.652
16.	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	12.918
17.	Производство на текстилни ткаенини	6.882
18.	Производство на облека; доработка и боење на крзно	7.024
19.	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	7.007
20.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	7.741
21.	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	13.435
22.	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	13.785
23.	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	23.800
24.	Производство на хемикалии и хемиски производи	22.456
25.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	8.438
26.	Производство на производи од други неметални минерали	18.297
27.	Производство на основни метали	15.041
28.	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	13.407

29.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	11.316
30.	Производство на канцелариски машини и компјутери	18.138
31.	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	12.999
32.	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	8.474
33.	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	19.974
34.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	9.519
35.	Производство на други сообраќајни средства	16.162
36.	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	8.244
37.	Рециклажа	8.884
40.	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	26.806
41.	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	13.268
45.	Градежништво	11.043
50.	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	19.173
51.	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	16.872
52.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	10.069
55.	Хотели и ресторани	10.911
60.	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	13.760
62.	Воздушен сообраќај	35.611
63.	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	21.364
64.	Поштенски активности и телекомуникации	26.843
65.	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	26.104
66.	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	25.912
67.	Помошни активности во финансиското посредување	32.768
70.	Активности во врска со недвижен имот	19.724
71.	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	11.935
72.	Компјутерски и сродни активности	22.695
73.	Истражување и развој	18.732
74.	Други деловни активности	12.879

75.	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	18.541
80.	Образование	15.783
85.	Здравство и социјална работа	16.019
90.	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	12.771
91.	Дејност на организации врз база на зачленување	21.092
92.	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	13.319
93.	Други услужни дејности	9.025

Месечно даночно ослободување 7.035

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

#### ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2044.

Врз основа на член 44 од Законот за данок на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

#### ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2010 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - јули 2010 година, во однос на просечните цени на мало во 2009 година, е повисок за 2,2%.

Заменик на директорот,  
м-р **Анита Стамнова**, с.р.



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010105